

20131613849

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ОДРЕДЕНИ ТРЕТИ ЗЕМЈИ И ДЕЛОВИ ОД ТРЕТИ ЗЕМЈИ (*)

Член 1

Со ова решение се преземаат безбедносни мерки при увоз и транзит заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија од Русија и Белорусија.

Член 2

Определени поими употребени во ова решение го има следното значење:

- 1) “Возило за транспорт” е возило кое што се користело за транспорт на живи животни или за транспорт на храна за животни до одгледувалиштата; и
- 2) „Одговорно лице на возило за транспорт” е операторот или возачот на возилото за транспорт од алинеја 1 на овој член.

Член 3

(1) Возилото за транспорт од земјите од член 1 на ова решение, во случај кога пред влезот во Република Македонија било растоварано, пред неговиот натовар и влез во Република Македонија треба да биде исчитено и дезинфицирано.

(2) Чистењето и дезинфекцијата од став (1) на овој член се однесува на делот од возилото за чување на животните, приколката на возилото, натоварната рампа, опремата која била во контакт со животните, кабината на возачот и неговата заштитната облека и обувки кои се користеле при растовар на живите животни или храната за исхрана на животни.

(3) Одговорното лице на возилото за транспорт доставува писмена изјава за спроведено чистење и дезинфекција од став (1) на овој член.

(4) Формата и содржината изјавата од став (3) на овој член е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на ова решение.

Член 4

(1) Официјалниот ветеринар на граничен премин на влез во Република Македонија врши визуелен преглед на возилото за транспорт од Русија и Белорусија со цел да утврди дали истите се задоволително исчистени и дезинфицирани.

(2) Доколку прегледот од став (1) на овој член покаже дека чистењето и дезинфекцијата не е задоволително, официјалниот ветеринар на граничен премин на влез во Република Македонија наредува дополнително чистење и дезинфекција на возилата за транспорт.

* Со ова решение се врши усогласување со одредбите на Одлуката на Комисијата за Имплементација бр. 2013/426/EУ од 5 август 2013 година за мерките за превенција од внесување во Унијата на вирусот на Африканска свинска чума од одредени трети земји или делови од територии на трети земји во кои присуството на таа болест е потврдено и со која се повлекува Одлуката 2011/78/EУ, CELEX бр. 32013D0426

(3) Дополнителното чистење и дезинфекција од став (2) на овој член се врши на соодветно определено место за таа намена од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство и колку што е можно поблиску до граничниот премин на влез во Република Македонија.

(4) Доколку не постои соодветно определено место за чистење и дезинфекција во близина на граничниот премин на влез во Република Македонија или постои ризик со неисчистеното возило за транспорт да се внесе вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија, официјалниот ветеринар го забранува влезот на возилото за транспорт.

(5) За извршениот преглед со задоволителен резултат се издава сертификат чија копија се доставува и на одговорното лице за транспорт на возилото.

(6) Формата и содржината на сертификатот од став (5) на овој член е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на ова решение.

Член 5

Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3380/5
15 ноември 2013 година
Скопје

Агенција за хана и ветеринарство,
Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог 1

Образец на изјава која ја доставува одговорното лице на возилото за транспорт кое влегува во Република Македонија од трети земји или делови од трети земји каде е потврдено присуство на вирусот на африканска свинска чума/model declaration to be provided by the person responsible for the transport of the livestock vehicle entering Republic of Macedonia from third countries or parts of the territory of third countries where the presence of african swine fever is confirmed

Јас, одговорното лице на возилото за транспорт изјавувам дека:
(внесете го бројот на регистарските таблички)

I, the person responsible for the transport of the livestock vehicle declare that:
(insert number of registration plate)

- Последниот истовар на животните се извршил:/the most recent unloading of animals and feed took place at:

Земја, регион, место/Country, region, place	Датум (дд.мм.гг)/Date (dd.mm.yy)	Време (чч:мм)/Time (hh:mm)

- по истоварот, возилото за транспорт на живи животни беше исчистено и дезинфицирано. Чистењето и дезинфекцијата е направено на делот од возилото за чување или натовар на животните, [приколката на возилото] (препртајте доколку не е применливо), натоварната рампа, опремата која била во контакт со животните, кабината на возачот и заштитната облека/обувки кои се користат при растовар/following unloading, the livestock vehicle was subject to cleansing and disinfection. The cleansing and disinfection included the livestock or loading compartment, [the truck body] (delete if not applicable), the loading ramp, the equipment having been in contact with animals, the wheels and the driver's cabin and protective clothes/boots used during unloading

Чистењето и дезинфекцијата се извршени/The cleansing and disinfection took place:

Земја, регион, место/Country, region, place	Датум (дд.мм.гг)/Date (dd.mm.yy)	Време (чч:мм)/Time (hh:mm)

- дезинфекционото средство е употребено во концентрации согласно препораките на производителот (да се наведе субстанцијата и концентрацијата):/the disinfectant has been used at the concentrations recommended by the manufacturer (to indicate the substance and its concentration):

.....

- следниот натовар на животните ќе се изврши/the next loading of animals will take place at:

Земја, регион, место/Country, region, place	Датум (дд.мм.гг)/Date (dd.mm.yy)	Време (чч:мм)/Time (hh:mm)

Датум/Date	Место/Place	Потпис на одговорното лице на возилото за транспорт /Signature of the person responsible for the transport

Име на одговорното лице на возилото за транспорт на живи животни и негова службена контакт адреса
 (со печатни букви)/Name of person responsible for the transport of the livestock vehicle and its business address
 (in block letters)

Прилог 2

**Сертификат за чистење и дезинфекција на возилата за транспорт на живи животни кои влегуваат во Република Македонија од трети земји или делови од трети земји каде е потврдено присуство на вирусот на африканска свинска чума/
Cleansing and disinfection certificate for livestock vehicles entering Republic of Macedonia from third countries or parts of the territory of third countries where the presence of African swine fever is confirmed**

Јас, долупотпишаниот официјален ветеринар потврдувам дека го прегледав:/I, the undersigned official certify that I have checked:

1. возилото(ата) за транспорт на живи животни со регистарски таблички денес и со визуелна контрола најдов дека

(внесете го бројот(евите) на регистарските таблички)

делот од возилото за чување или натовар на животните, [приколката на возилото]⁽¹⁾, натоварната рампа, опремата која била во контакт со животните, кабината на возачот и заштитната облека/обувки кои се користат при растовар, се задоволително исчистени./ the livestock vehicle(s) with the registration plate(s)

(insert number(s) of registration plate(s))

today and by visual control found the livestock or loading compartment, [the truck body]⁽¹⁾, the loading ramp, the equipment having been in contact with animals, the wheels and the driver's cabin and protective clothes/boots used during unloading satisfactorily cleansed.

2. информацијата доставена во форма на изјава наведена во Прилог 2 од Решението за примена на мерки за заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија од одредени трети земји и делови од трети земји односно еквивалентниот Анекс II на Имплементирачка Одлука на Комисијата 2013/426/EU или друга еквивалентна форма која ги опфаќа точките дадени во Прилогот 2 од Решението за примена на мерки за заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија од одредени трети земји и делови од трети земји односно еквивалентниот Анекс II на Имплементирачка Одлука на Комисијата 2013/426/EU.

/the information presented in the form of a declaration as set out in Annex 2 of the Decision on implementation on measures to prevent the introduction of the African swine fever virus into the Republic of Macedonia from certain third countries or parts of the territory of third countries or equivalent Annex II to Commission Implementing Decision 2013/426/EU or in another equivalent form covering the items set out in Annex 2 of the Decision on implementation on measures to prevent the introduction of the African swine fever virus into the Republic of Macedonia from certain third countries or parts of the territory of third countries or equivalent Annex II to Commission Implementing Decision 2013/426/EU.

Датум/Date	Време/Time	Место/Place	Надлежен орган /Competent authority	Потпис на официјалниот ветеринар/Signature of the official (*)
Stamp/Печат:	Име со печатни букви/Name in block letters:			
(*) Бојата на печатот и потписот мора да биде различна од онаа во која печатен текстот. The colour of the stamp and the signature must be different from that of the printing.				